

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	10 - 30
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групата	
Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерот и Одборот на директори на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје и неговата подружница МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, консолидираниот биланс на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации. Споредбени податоци за претходната година не се прикажани поради тоа што ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје претходно не подготвувала консолидирани финансиски извештаи.

Одговорност на раководството за финансискиот извештаи

Раководството на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје и неговата подружница МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Групата, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа на Групата се конзистентни, во сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 4 мај 2023 година

Овластен ревизор


Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје


КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба	6	28.426	25.047
Останати оперативни приходи	7	216	58
Вкупно оперативни приходи		28.642	25.105
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-391	-107
Набавна вредност на продадени стоки и услуги		-	-
Трошоци за вработените	9	-8.903	-8.003
Амортизација	14,15	-893	-876
Останати оперативни расходи	10	-14.386	-12.656
Вкупно оперативни расходи		-24.573	-21.642
Добивка од оперативно работење		4.069	3.463
Финансиски приходи	11	2	18
Финансиски расходи	11	-	-
Добивка пред оданочување		4.071	3.481
Данок на добивка	12	-446	-457
Добивка по оданочување		3.625	3.024
Добивка по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		3.228	2.614
Неконтролирачко учество	23	397	410
		<u>3.625</u>	<u>3.024</u>
Основна заработувачка по акција во денари	13	6.456	5.228

Овие консолидирани финансиски извештаи на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се усвоени на 02.05.2023 година

Извршен директор

Даниела Илиоска




Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Добивка по оданочување		3.625	3.024
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		3.625	3.024
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		3.228	2.614
Неконтролирачко учество	23	397	410
		<u>3.625</u>	<u>3.024</u>

**Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Основни средства	14	2.546	1.998
Нематеријални средства	14	80	118
Вложувања во недвижности	15	13.866	14.257
Долгорочни финансиски средства	16	6.200	6.200
Вкупно долгорочни средства		22.692	22.573
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	17	6.037	5.439
Останати краткорочни побарувања	18	843	1.577
Побарувања за аванси и депозити	19	299	343
Краткорочни вложувања и позајмици	20	306	200
Активни временски разграничувања	21	1.560	-
Парични средства	22	14.967	19.329
Вкупно тековни средства		24.012	26.888
ВКУПНО СРЕДСТВА		46.704	49.461
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		3.077	3.077
Законски резерви		417	417
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка / загуба		38.624	39.162
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		42.118	42.656
Неконтролирачко учество	23	2.313	1.916
Вкупно капитал и резерви		44.431	44.572
Долгорочни финансиски обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	1.287	3.559
Останати краткорочни обврски	25	707	1.330
Обврски за аванси		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		279	-
Вкупно тековни обврски		2.273	4.889
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		46.704	49.461

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

2022 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	3.077	417	-	-	39.162	42.656
Сеопфатна добивка						
Нето добивка од 2022 година	-	-	-	-	3.228	3.228
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	3.228	3.228
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-	-
Данок на добивка за претходни периоди	-	-	-	-	334	334
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-4.100	-4.100
Издвоено за останати резерви од нето добивката	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	3.077	417	0	-	38.624	42.118

2021 година

во илјади денари	Акцион. капитал	Законски резерви	Останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	3.077	417	-	-	37.880	41.374
Сеопфатна добивка						
Нето добивка од 2021 година	-	-	-	-	2.614	2.614
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	2.614	2.614
Трансакции со сопствениците						
Заокружување	-	-	-	-	-	-
Данок на добивка за претходни периоди	-	-	-	-	-499	-499
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-833	-833
Издвоено за останати резерви од нето добивката	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	3.077	417	0	-	39.162	42.656

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	3.625	3.024
Амортизација	893	876
Загуба од продажба на основни средства и неотпишана вредност на продадени и расходувани основни средства	-	-
Данок на добивка од претходни периоди	334	-499
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-598	-386
Останати краткорочни побарувања	734	-456
Побарувања за аванси	44	-331
Активни временски разграничувања	-1.560	-
Обврски спрема добавувачи	-2.272	1.097
Останати краткорочни обврски	-623	811
Обврски за аванси	-	-
Пасивни временски разграничувања	279	-
Нето парични текови од деловни активности	856	4.136
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни и нематеријални средства	-1.012	-153
Прилив од продадени материјални средства	-	-
Одлив од вложувања во подружници	-	-
Одлив од краткорочни и долгорочни финансиски средства	-106	-50
Нето парични текови од инвестициони активности	-1.118	-203
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од кредити	-	-
Прилив од зголемување на основачкиот влог	-	-
Исплатена дивиденда	-4.100	-833
Нето парични текови од финансиски активности	-4.100	-833
НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-4.362	3.100
Парични средства на почетокот на годината	19.329	16.229
Парични средства на крајот на годината	14.967	19.329

Белешките содржани од страна 10 до 30 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАТА

1.1. Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Краткото име на Друштвото е ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје.

Приоритетна дејност што ја обавува ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје според главната приходна шифра е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се состои од 500 обични акции со вкупна номинална вредност од 50.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 100 евра.

Во рамките на акционерската главнина на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје нема приоритетни акции.

Единствен акционер во ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2022 е Ненад Смилевски.

1.3. Седиштето на Друштвото е на улица Народен фронт бр. 29/32 Скопје, Центар.

1.4. Групата ПОЛИСА ПЛУС, покрај матичното друштво, ја сочинува и МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје. ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје, со процент на учество од 76%.

Основна дејност на МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

1.5. Бројот на вработени во Групата ПОЛИСА ПЛУС на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2022	2021
ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје	18	18
МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје	1	-
ВКУПНО	19	18

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата го опфаќа матичното друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје како и неговата подружница МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје.

Подружницата е правно лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на матичното друштво во подружницата, како и уделот на матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето, се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се исклучени и меѓусебните побарувања и обврски и краткорочните и долгорочните финансиски вложувања и обврски. Делот од капиталот што им припаѓа на останатите содружници во основната главнина на подружницата се прикажани како неконтролирачко учество.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учетството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажано одделно од добивката на Групата.

2.5. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Групата применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти - вложувања во недвижности	2,5%
Патнички автомобили	25%
Компјутерска опрема	25%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги. Исправка на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи се врши врз основа на проценка извршена на карајот на годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро - сметките во банки и девизни средства на девизна сметка во банка.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од добивката по оданочување. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Групата.

Законска обврска на Друштвата е да формираат резервен фонд со издвојување на 5% од остварената нето добивка во годината, се додека не достигне 10% од основачкиот влог. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10% може да се користи за исплата на дивиденда, врз основа на одлука од сопствениците на Друштвата.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Групата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Незвесни обврски и незвесни средства

Незвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе незвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Незвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Незвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе незвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Незвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Извршниот директор на матичното друштво. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата во своето работење не стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на стоки и услуги и поради тоа не е изложена на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата не е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи затоа што нема вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки.

Групата не е изложена на ризик од промени на каматните стапки затоа што не користи кредити за финансисрање на своето работење, а нема ни вложени парични средства во банкарски депозити.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост на Групата.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Групата нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Групата.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	<u>-14.967</u>	<u>-19.329</u>
Нето обврски по кредити	-14.967	-19.329
Капитал и резерви	44.431	44.572
% на кредитна задолженост	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2022 и 31.12.2021 година не е кредитно задолжена.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Групата нема трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Исто така, Групата не користи краткорочни и долгорочни кредити со девизна клаузула. Поради тоа, Групата не е изложена на ризик од промени на курсевите на странските валути.

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Групата се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик е како што следи:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	14.967	19.329
Побарувања од купувачи	6.037	5.439
Останати побарувања	843	1.577
Дадени позајмици	6.506	6.400
Вложувања расположливи за продажба	-	-
	<u>28.353</u>	<u>32.745</u>
Каматоносни со променлива камата		
Дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Каматоносни со фиксна камата		
Дадени позајмици	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>28.353</u>	<u>32.745</u>
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Останати долгорочни обврски	-	-
Обврски спрема добавувачи	1.287	3.559
Останати тековни обврски	707	1.330
Вкупно	<u>1.994</u>	<u>4.889</u>
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1.994</u>	<u>4.889</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемув.		намалув.	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групата со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Обврски спрема добавувачи	1.287	-	-	-	1.287
Останати обврски	707	-	-	-	707
	<u>1.994</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.994</u>

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	-
Обврски спрема добавувачи	3.559	-	-	-	3.559
Останати обврски	1.330	-	-	-	1.330
	<u>4.889</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.889</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групата со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	14.967	-	-	-	14.967
Побарувања од купувачи	5.869	-	-	168	6.037
Останати побарувања	410	-	-	433	843
Дадени позајмици	6.506	-	-	-	6.506
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	0
	27.752	0	0	601	28.353

31.12.2021 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	19.329	-	-	-	19.329
Побарувања од купувачи	4.745	296	65	333	5.439
Останати побарувања	1.133	-	-	444	1.577
Дадени позајмици	6.400	-	-	-	6.400
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	0
	31.607	296	65	777	32.745

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од осигурително брокерски услуги	26.205	22.826
Приходи од наемнина	2.221	2.221
Останато	-	-
Вкупно	28.426	25.047

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од отпис на обврски	-	-
Приходи од минати години	106	-
Останато	110	58
Вкупно	216	58

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени материјали	336	85
Потрошени резервни делови	1	11
Отпис на ситен инвентар	<u>54</u>	<u>11</u>
Вкупно	<u>391</u>	<u>107</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	8.714	7.703
Други надоместоци за вработените	<u>189</u>	<u>300</u>
Вкупно	<u>8.903</u>	<u>8.003</u>

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошена енергија	149	85
Трошоци за телефон и интернет	156	161
Трошоци за тековно одржување	306	780
Трошоци за наемнини	1.705	1.470
Репрезентација и спонзорства	2.049	2.541
Трошоци за реклама	2.974	3.551
Трошоци за промотерски активности	4.202	2.199
Трошоци за софтверски услуги	779	82
Трошоци за банкарски провизии	658	566
Трошоци за отпис и вредносно усогласување на побарувања	188	264
Даноци кои не зависат од резултатот	14	240
Останато	<u>1.206</u>	<u>717</u>
Вкупно	<u>14.386</u>	<u>12.656</u>

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од камати	2	18
Позитивни курсни разлики	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно финансиски приходи	<u>2</u>	<u>18</u>
Расходи за камати	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно финансиски расходи	<u>0</u>	<u>0</u>
Нето финансиски приходи / расходи	<u>2</u>	<u>18</u>

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка пред оданочување	4.071	3.481
Даночно непризнаени расходи	2.045	2.800
Даночна основа	<u>6.116</u>	<u>6.281</u>
Намалување на даночната основа	-1.652	-1.711
Даночна основа по намалување	<u>4.464</u>	<u>4.570</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	446	457
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>446</u>	<u>457</u>
Ефективна даночна стапка	<u>10,97%</u>	<u>13,13%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Нето добивка расположива за акционерите	3.228	2.614
Пондериран просечен број на акции во оптек	500	500
Основна заработувачка по акција (во денари)	<u>6.456</u>	<u>5.228</u>

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Набавната вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2022 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	-	4.148	-	4.148	153
Нови набавки	-	1.011	-	1.011	-
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	5.159	-	5.159	153
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	-	2.150	-	2.150	35
Амортизација	-	463	-	463	38
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	2.613	-	2.613	73
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	-	2.546	-	2.546	80

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2021 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	-	4.148	-	4.148	-
Нови набавки	-	-	-	0	153
Пренесено од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	-	4.148	-	4.148	153
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	-	1.700	-	1.700	-
Амортизација	-	450	-	450	35
Усогласување и прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	-	2.150	-	2.150	35
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021	-	1.998	-	1.998	118

15. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	15.659	15.659
Пренос од основни средства	-	-
Набавки	-	-
Продажби	-	-
Состојба на 31 декември	<u>15.659</u>	<u>15.659</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	1.402	1.011
Пренос од основни средства	-	-
Усогласување	-1	-
Продажби	-	-
Амортизација за тековната година	392	391
Состојба на 31 декември	<u>1.793</u>	<u>1.402</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u><u>13.866</u></u>	<u><u>14.257</u></u>

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

16. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Дадени долгорочни заеми на неповрзани друштва	6.200	6.200
Останати доглогорочни финансиски средства	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи во земјата	6.037	6.457
Побарувања од купувачи во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
	6.037	6.457
Исправка на вредност	-	-1.018
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>6.037</u>	<u>5.439</u>

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	205	205
Побарувања за данок на добивка	205	774
Побарувања од вработените	433	598
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>843</u>	<u>1.577</u>

19. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за аванси	299	343
Побарувања за депозити	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>299</u>	<u>343</u>

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Краткорочни вложувања во банки	-	-
Краткорочни позајмици на физички лица	306	200
Вкупно	306	200

21. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Однапред платени трошоци	1.560	-
Пресметани приходи	-	-
Останато	-	-
Вкупно	1.560	0

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметка	14.634	19.324
Денарска благајна	333	5
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	14.967	19.329

23. НЕКОНТРОЛИРАЧКО УЧЕСТВО

во илјади денари	2022	2021
Состојба на почетокот на годината	1.916	1.506
Неконтролирачко учество во добивката/загубата	397	410
Износ на промени од ставки на капиталот и резервите	-	-
Ефект од промени на малцинското учество	-	-
Неконтролирачко учество во друга сеопфатна добивка/загуба	-	-
Промени во текот на годината	397	410
Состојба на крајот на годината	2.313	1.916

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Неконтролирачко учество е учеството на останатите содружници во основната главнина и капиталот на подружницата што е вклучена во овие консолидирани финансиски извештаи.

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	1.287	3.559
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	1.287	3.559

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за данок на додадена вредност	114	115
Обврски за данок на добивка	-	457
Обврски за камати	-	-
Обврски за бруто плати	593	758
Обврски за надоместоци на Одборот на директори	-	-
Останато	-	-
Вкупно	707	1.330

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,4932	61,6270
USD	57,6535	54,3736

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје, со процент на учество од 76%. Салдата и трансакциите меѓу ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје и МАКАДАМ ПЛУС ДОО Скопје, а кои се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи се прикажани во следната табела:

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>22</u>	<u>2021</u>
Вложувања во подружница	236	236
Побарувања за долгорочни заеми	6.800	6.800
Обврски за долгорочни заеми	6.800	6.800
Побарувања од купувачи	-	-
Побарувања за дадени аванси	71	496
Краткорочни позајмици	1.200	1.200
Активни временски разграничувања	2.124	-
Вкупно тековни средства	<u>3.395</u>	<u>1.696</u>
Обврски спрема добавувачи	-	-
Обврски за примени аванси	71	496
Останати краткорочни обврски	324	-
Обврски за краткорочни позајмици	1.200	1.200
Пасивни временски разграничувања	1.800	-
Вкупно тековни обврски	<u>3.395</u>	<u>1.696</u>
Приходи од продажба	360	360
Останати оперативни приходи	-	-
Приходи од камати	-	-
Вкупно приходи	<u>360</u>	<u>360</u>
Трошоци за наемнина на деловен простор	360	360
Останати оперативни расходи	-	-
Расходи од камати	-	-
Вкупно трансакции од набавки и расходи	<u>360</u>	<u>360</u>

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година против Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат потенцијални обврски.

Групата ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје на 31.12.2022 година нема обврски по основ на издадени гаранции и акредитиви од банки кон доверители.

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.